



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас:**24-19/2016**

**ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Општина Битола**

I.1.2)Адреса:**Булевар 1 Мај 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Битола 7000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Славица Димитровска** Адреса на е-пошта:**[slavica.nabavki@bitola.gov.mk](mailto:slavica.nabavki@bitola.gov.mk)** Телефон/Факс:**047/208-332/047235723**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На горната адреса**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**„Изработка на ревизија на проекти“**

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**7.099.999,99 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Општина Битола**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

„Изработка на ревизија на проекти“

- 1.Изработка на ревизија на проекти за локални патишта, улици, паркиралишта и јавни површини на територијата на Општина Битола
- 2.Изработка на ревизија на проекти за колектори на територијата на Општина Битола
- 3.Изработка на ревизија на проекти за водоводни мрежи и хидрантски мрежи на територијата на Општина Битола
- 4.Изработка на ревизија на проекти на нисконапонска електрична мрежа и улично осветлување на територијата на Општина Битола
- 5.Изработка на ревизија на проекти за изградба и реконструкција на објекти од високоградба на територијата на Општина Битола
- 6.Изработка на ревизија на проекти за мостови , потпатници и натпатници на територијата на Општина Битола
- 7.Изработка на ревизија на сообраќаен проект

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	„Изработка на ревизија на проекти“	1.Изработка на ревизија на проекти за локални патишта, улици, паркиралишта и јавни површини на територијата на Општина Битола
2	„Изработка на ревизија на проекти“	2.Изработка на ревизија на проекти за колектори на територијата на Општина Битола
3	„Изработка на ревизија на проекти“	3.Изработка на ревизија на проекти за водоводни мрежи и хидрантски мрежи на територијата на Општина Битола
4	„Изработка на ревизија на проекти“	4.Изработка на ревизија на проекти на нисконапонска електрична мрежа и улично осветлување на територијата на Општина Битола
5	„Изработка на ревизија на проекти“	5.Изработка на ревизија на проекти за изградба и реконструкција на објекти од високоградба на територијата на Општина Битола
6	„Изработка на ревизија на проекти“	6.Изработка на ревизија на проекти за мостови , потпатници и натпатници на територијата на Општина Битола
7	„Изработка на ревизија на проекти“	Изработка на ревизија на сообраќаен проект на територијата на општина Битола

II.9) Рамковна спогодба: **Да**

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи: **Не**

Рамковната спогодба ќе се склучи: **со еден економски оператор**

Времетраење на рамковната спогодба: **Период во месеци: 12**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка:

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса - <https://www.e-nabavki.gov.mk>

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Електронска постапка?**Да**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

**Ќе бидете известени во поканата за е-аукција**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

**-Документ за регистрирана дејност**

**дрд образец**

**ЛИЦЕНЦА „Б“ ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

1. Овластување Б за градежен инжењер за ревизија на проектна документација за деловите 1,2 3 и 6 издадено од комората на овластени архитекти и овластени инжењери на РМ.
2. Овластување Б за електро инжењер за ревизија на проектна документација за дел 4 издадено од комората на овластени архитекти и овластени инжењери на РМ.
3. Овластување Б за градежен инжењер или Овластување Б за архитект за ревизија на проектна документација за дел 5 издадено од комората на овластени архитекти и овластени инжењери на РМ.
4. Овластување Б за сообраќаен инжењер за ревизија на проектна документација за дел 7 издадено од комората на овластени архитекти и овластени инжењери на РМ.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

1. Минимум едно вработено или ангажирано лице градежен инжењер со Овластување Б за ревизија на проектна документација за деловите 1,2,3 и 6.
2. Минимум едно вработено или ангажирано лице електро инжењер со Овластување Б за ревизија на проектна документација за дел 4.
3. Минимум едно вработено или ангажирано лице градежен инжењер или архитект со Овластување Б за ревизија на проектна документација за дел 5.
4. Минимум едно вработено или ангажирано лице сообраќаен инжењер со Овластување Б за ревизија на проектна документација за дел 7.

IV.2.5)Стандарди за системи за квалитет:

не се бараат

IV.2.6)Стандарди за управување со животна средина:

не се бараат

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1)Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2)Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до: **09.05.2016 во 14.00 часот**

V.2.2)Краен рок за поставување прашања:**03-05-2016 15:30**

V.3)Период на важност на понудата:**90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**09.05.2016 во 14.00 часот Место: Општина Битола**

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава:19-04-2016